


# РЕФЕРЕНДУМСКА ЛОКАЛНА ТРЕСКА

Под мотото "Да ја сочуваме Општина Струга во постојните граници" на осми јануари на плоштадот "Револуција" во Струга се одржа голем народен собир, а на единаесетти жителите на овој град одржаа референдум.

Референдумско изјаснување имаше и во општините: Витолиште, Зрновци, Оризари, Чешиново, Муртино и Куклиш.



▲ ЛАБУНИШТА

▼ РОСТУШЕ

## ОПШТИНИТЕ ПРОТИВ ВЛАДАТА

■ Пишува:

Жаклина  
МИТЕВСКА



Н овата 2004 година започна со референдуми за спас на општините кои со предлогот за новата територијална организација на локалната самоуправа, треба да исчезнат од постојните граници. Против владиниот предлог се изјаснија жителите на Општина Центар Жупа, Општина Ростуше, Општина Лабуништа, а на единаесетти јануари против одлуката на Владата на референдум излегоа и жителите на Струга. Во Владата велат дека не постои решение со кое сите и целосно ќе бидат задоволни, но дека се

свесни оти најголем проблем се границите на Струга и на Кичево каде што е најголем револтот на граѓаните.

Општина Центар Жупа е сместена помеѓу западните падини на планината Стогово, а од Дебар е одвоена со Дебарското Езеро и зафаќа површина од 111 квадратни километри. Најновата одлука на Владата оваа Општина да ја припои кон Општина Дебар за жителите на Општина Центар Жупа е неприфатливо.


- "Тоа е само политичко решение - вели градоначалникот на Центар Жупа, Нузи Шахин. Ние претставуваме посебна географска целина. Со последниот Попис во Центар Жупа се регистрирани 6.300 жители. Застапени се најмногу Турци со 80 проценти, потоа Македонци со 13 проценти и Албанци со 7 проценти. Населението е рас-







▲ ЦЕНТАР ЖУПА



▲ СТРУГА

## ОПШТИНИТЕ ПРОТИВ ВЛАДАТА

поредено во 17 селски населби. Економски имаме услови за самостојно развивање, постојат индустриски објекти како 'Фаморд Скопје', 'Херој Тоза Драгоевич', 'Кнауф', повеќе трговски здруженија и друго. Постојат адекватни услови за развој на сточарството и на земјоделието. Имаме развиена здравствена мрежа со централна здравствена станица која работи 24 часа и истурени амбуланти. Има две централни училишта и се изведува настава на македонски, турски и на албански јазик. Од овие причини - додава Нузи Шахин - Советот на Општината се одлучи за распишување референдум за опстојување на Општината во сегашните граници. На 04.01. 2004 година референдумот беше спроведен. На него излегоа 86,6 проценти од запишаните гласачи. За гласаа 98,8 проценти од излезените гласачи".

Успешно реализираниот референдум е доказ дека ова население може са-

мостојно да се развива. Сами, коментира Шахин, подобро си ги знаеме проблемите и сите потреби поуспешно ќе ги решаваме.

- "Горкото искуство, педесет години под Дебар не создаде минимум услови за живеење. За период од седум години колку што постои оваа Општина - додава Нузи Шахин - направени се адекватни услови од областа на инфраструктурата за живеење. Направени се водоводи, асфалтирани патишта, канализација, електрифицирани се сите села со улично осветлување".

### ВЕРБА

Во Ростуше живеат над 10.000 луѓе, а со Пописот од 2002 година се регистрирани 9,451 жител. Дел од жителите на Ростуше привремено работат во странство.

- "Нас не нè интересира критериумот на Владата за територијалното разграничување, вели градо-

началникот на Ростуше, Фуат Дурмиши. Во Ростуше постојат над 150 правни субјекти, 4 текстилни фабрики кои моментално се затворени, но има шанса да се рестартираат. Иако - додава Дурмиши - и припаѓаме на друга вероисповед, муслиманската, ние сме составен дел од македонскиот народ. Претставниците на власта знаат дека сме мирољубив народ и дека ги почитуваме законите во РМ, а сме ги почитувале и законите и во времето на поранешна Југославија. Желбата на моите сограѓани да опстоиме како Општина е реална. Ние убаво живееме со соседите од Маврово и немаме ништо против Маврови Анови да остане како самостојна општина, еколошка, туристичка".

Во Ростуше постои Здравствен дом со пункт во Маврови Анови, веќе триесет години има истурена паралелка на Основното училиште "Панче Поповски", во сите помали села постојат училишта до четврто одделение, а вкупниот број на


учениците до осмолетка изнесува околу 2.000 ученици.

- "Со референдумот сакаме да го слушнеме гласот на граѓаните. На одржаниот референдум од запишани 8.200 гласачи, 73 проценти излегоа на гласање, а од нив 97,2 се изјаснија позитивно", објаснува Дурмиши.

Претседателот на Сојузот на Македонците со исламска вероисповед, Исмаил Бојда, коментира дека ќе се согласат и со варијантата Ростуше да се спои со Маврови Анови, но седиштето на Општината да биде во Ростуше, а подрачни единици на одделни министерства можат да бидат во Маврови Анови, на пример, за екологија, туризам.

- "Само така - вели Бојда - може да се подигне вербата во овој народ. Некој намерно го прави раздорот, не знаеме од кои причини, но власта нека размисли за резултатите од одржаниот референдум и нека даде конкретно објаснување издржано со аргументи со кои би до-





▲ ВИТОЛИШТЕ

кажала зошто, доколку се спојат Маврови Анови и Ростуше, центарот да не биде во Ростуше".

Во Општина Лабуништа живеат над 10.000 жители. Во рамките на оваа Општина влегуваат населените места Лабуништа, Подгорци, Боровец и Таш Маруништа.

- "Во оваа Општина живее население од мешан етнички состав и тоа Албанци, Турци, Македонци, Македонци Муслимани и во помал број Египќани. Општина Лабуништа располага со над 300 приватни фирми, исто така има вработени и во државниот сектор, а преостанатите се печалбари кои работат во Европа и во Америка. На ниво на Македонија можеме да се пофалиме со најмал број невработени. На 04.01.2004 година имавме референдум за опстанок на Општина Лабуништа кој беше многу успешен. Од 6.834 гласачи, излегоа на гласање 5.563 и сите беа за Општина Лабуништа. Ние не сакаме припојување кон

ниедна Општина, бидејќи си ги браниме нашите интереси", велат од Советот на Општина Лабуништа.

## ПРОМЕНА

Владиниот Предлог за територијална организација на локалната самоуправа предвидува кон Струга да се припојат општините Вевчани, Велешта, Делогожда, Лабуништа и Луково, коишто сега функционираат како посебни локални единици. Граѓаните на Општина Струга не сакаат претходно споменатите општини да се приклучат кон неа, бидејќи, како што објаснува градоначалникот на Струга, Ромео Дереван, со новата практика во Општина Струга се создава промена на етничката структура и се создава можност македонскиот народ, кој досега беше доминантен, преку ноќ да стане малцинско население.

- "Сметаме дека Општина Струга не смее да се гледа изолирано од слу-

чувањата во РМ и дека од сè што се случува евидентен е заклучокот дека Македонија оди по патот на федерализација и двонационална држава. Стружани се единствени против дигањето бетонски ѕидови што ги делат граѓаните во РМ, но и се против поставување вештачки граници и понатамошни делби на РМ", потенцира Ромео Дереван.

На осми јануари на плоштадот "Револуција" во Струга се одржа митинг под мотото "Да ја сочуваме Општина Струга во постојните граници" на кој граѓаните го изразија незадоволството од владиниот Предлог-закон за територијална организација на локалната самоуправа. Овој митинг беше најавен за референдумот кој во Струга се одржа на единаесетти јануари.

Според одзивот на гласачите и резултатите од референдумот во Струга, стружани се за неменување на сегашните општински граници. На референдумот излегоа над 55 проценти,

односно 17.088 од вкупно запишаните 31.500 граѓани со право на глас. За останување на Општината Струга во постојните граници гласале 99,81 отсто. Само 11 граѓани биле против. Албанското население во Општината апстинираше од гласањето, а беа забележани и притисоци да не се излегува на референдум. Поради инциденти, во Загоричани и Шум беа затворени гласачките места.

Локалната самоуправа на Струга најави постапка до европските институции доколку не се уважат резултатите од општинскиот референдум во Струга.

- "Доколку Владата ги игнорира резултатите од референдумот, покрај тоа што ќе се жалиме до Европскиот суд за човекови права, ќе покренеме и граѓанска иницијатива за собирање 150.000 потписи за организирање референдум на државно ниво", изјави струшкиот градоначалник, Ромео Дереван.